

Врз основа на член 427 став (1) и член 438 алинеја 9), а во врска со член 190 став (3) од Законот за финансиски инструменти (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.66/2024), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 19.12.2024 година го донесе следниот

П Р А В И Л Н И К
за начинот на утврдување на минималната
корекција на цени¹

ДЕЛ 1

Општи одредби
Член 1

Со Правилникот за начинот на утврдување на минималната корекција на цени (во понатамошниот текст: Правилник) подетално се пропишува начинот на утврдување на минималната корекција на цени, правилата за корекција на цени согласно условите утврдени во член 190 став

Në bazë të nenit 427, paragrafi (1) dhe nenit 438 nënparagrafi 9), dhe në lidhje me nenin 190, paragrafi (3) të Ligjit të Instrumenteve Financiare (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 66/2024), Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më datë 19.12.2024, e miratoi këtë

R R E G U L L O R E
për mënyrën e përcaktimit të korigjimit
minimal të çmimeve¹

PJESA 1

Dispozita të përgjithshme
Neni 1

Me Rregulloren për mënyrën e përcaktimit të korigjimit minimal të çmimeve (në tekstin e mëtejme: Rregullore) në mënyrë të detajuar përcaktohet mënyra e përcaktimit të korigjimit minimal të çmimeve, rregullat për korigjimin e çmimeve në pajtim me kushtet e përcaktuara në nenin 190, paragrafi (2) të Ligjit, si dhe

¹ - Делегирана Уредба на Комисијата 2017/587 од 14 јули 2016 година со која се дополнува Регулативата број 600/2014 на Европскиот парламент и на Советот за пазарите на финансиски инструменти во однос на регулаторните технички стандарди за барањата за транспарентност за местата на тргување и инвестициските друштва во однос на акциите, сертификати за депозит, фондови со кои се тргува на регулиран пазар, сертификати и други слични финансиски инструменти и за обврски за извршување на трансакции во однос на одредени акции на место на тргување или од систематски интернализатор (CELEX број 32017R0587)/Dekreti i deleguar i Komisionit 2017/587 i 14 Korrikut 2016 me të cilën plotësohet Rregullativa numër 600/2014 e Parlamentit Europian dhe e Këshillit për tregjet e instrumenteve financiare në raport me standardet teknike rregullatore për kërkesat për transparencë për vendet e tregtimit dhe shoqërive të investimeve në raport me aksionet, dëftesat e depozitarit, fondet me të cilat tregtohet në treg të rregulluar, certifikata dhe instrumente të tjera financiare të ngjashme dhe për detyrime për zbatimin e transaksioneve në raport me aksione të caktuara në vendin e tregtimit ose internalizator sistematik (CELEX numër 32017R0587);

- Делегирана Уредба на Комисијата 2017/588 од 14 јули 2016 година со која се дополнува Директивата 2014/65/EУ на Европскиот парламент и на Советот во однос на регулаторните технички стандарди за минималната корекција на цени за акции, сертификати за депозит и фондови со кои се тргува на регулиран пазар (CELEX број 32017R0588)/Dekreti i deleguar i Komisionit 2017/588 i 14 korrikut 2016 me të cilin plotësohet Direktiva 2014/65/BE e Parlamentit Europian dhe e Këshillit në raport me standardet teknike rregullatore për korigjim minimal të çmimeve për aksionet, dëftesat e depozitarit dhe fondet me të cilat tregtohet në treg të rregulluar (CELEX numër 32017R0588).

(2) од Законот, како и измените на одреден режим на корекција на цени.

Поими
Член 2

- (1) Поимите кои се употребуваат во овој Правилник го имаат следново значење:
1. „Комисија“ е Комисија за надзор на пазарот на капитал;
 2. „Закон“ е Закон за финансиски инструменти.
- (2) Сите други поими од овој Правилник го имаат истото значење како во Законот.

ДЕЛ 2

**Најрелевантен пазар во однос на
ликвидноста**
Член 3

- (1) За целите на овој Правилник, најрелевантен пазар во однос на ликвидноста за акција, потврда за депонирани хартии од вредност, ETF или друг сличен финансиски инструмент се смета местото на тргување на кое единствено се тргува со тој финансиски инструмент. Во случај кога постојат места на тргување управувани од различни пазарни оператори, најрелеватниот пазар е пазарот со најголем остварен промет во Република Северна Македонија и истиот го утврдува Комисијата врз основа на добиени податоци од пазарните оператори.
- (2) За потребите на утврдување на најрелевантен пазар во однос на ликвидноста од став (1) од овој член, пазарниот оператор врши пресметка на прометот во согласност со методологијата утврдена во став (3) од овој член на Правилникот во однос на секој финансиски инструмент уреден со Законот и за секое место на тргување на кое се тргува со тој финансиски

ndryshimet e një regjimi të caktuar të korigjimit të çmimeve.

Nocione
Neni 2

- (1) Nocionet të cilat përdoren në këtë Rregullore kanë kuptimin e mëposhtëm:
1. „Komisioni“ është Komisioni i Mbikëqyrjes së Tregut të Kapitalit;
 2. „Ligji“ është Ligji i Instrumenteve Financiare.
- (2) Të gjitha nocionet e tjera nga kjo Rregullore e kanë domethënien e njëjtë si në Ligjin.

PJESA 2

**Tregu më relevant në raport me
likuiditetin**
Neni 3

- (1) Për qëllimet e kësaj Rregulloreje, tregu më relevant në raport me likuiditetin për aksion, dëftesa depozitari, ETF ose instrument tjetër të ngjashëm financiar, konsiderohet vendi i tregtimit në të cilin tregtohet vetëm me atë instrument financiar. Në rast kur ekzistojnë vende të tregtimit të administruara nga operator të ndryshëm të tregut, tregu më relevant është tregu me qarkullimin më të madh të realizuar në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe të njëjtin e përcakton Komisioni në bazë të të dhënave të marra nga operatorët e tregut.
- (2) Për nevojat e përcaktimit të tregut më relevant në raport me likuiditetin nga paragrafi (1) i këtij neni, operatori i tregut kryen përlllogaritje të qarkullimit në pajtim me metodologjinë e përcaktuar në paragrafin (3) të këtij neni të Rregullores në raport me çdo instrument financiar të rregulluar me Ligjin dhe për çdo vend të tregtimit në të cilin tregtohet me

инструмент и истата ја испраќа до Комисијата.

- (3) Вкупниот промет за одреден финансиски инструмент од став (1) од овој член се пресметува со собирање на резултатите добиени од множење, за секоја трансакција извршена во зададениот временски период, бројот на единици од тој финансиски инструмент разменети меѓу купувачот и продавачот и цената на единица која е важечка за таа трансакција.
- (4) Пресметката од став (1) и став (2) од овој член ги има следните карактеристики:
 - a) за секое место на тргување, ги опфаќа трансакциите склучени во согласност со правилата на тоа место на тргување, исклучувајќи ги договорените трансакции од членот 4 на овој Правилник, како и други видови трансакции кои не се во рамките на редовното тргување согласно правилата на тоа место на тргување.
 - b) ја опфаќа претходната календарска година или, доколку е применливо, периодот од претходната календарска година во текот на кој финансискиот инструмент бил примен за тргување или истиот не бил суспендиран од тргување.
- (5) До утврдувањето на најрелевантен пазар во однос на ликвидноста во согласност со постапката од ставовите (1) до (4) од овој член, за најрелевантен пазар во однос на ликвидноста се смета местото на тргување на кое тој финансиски инструмент бил првпат примен за тргување или на кое првпат се тргувало со тој финансиски инструмент.
- (6) Ставовите (2) и (4) од овој член не се применуваат на акции, потврди за депонирани хартии од вредност, ЕТФ и други слични финансиски инструменти кои за прв пат биле примени за тргување или со нив за првпат се тргувало на

instrumentin financiar në fjalë dhe të njëjtën e dërgon deri te Komisioni.

- (3) Qarkullimi total për instrument të caktuar financiar nga paragrafi (1) i këtij neni përlllogaritet me grumbullimin e rezultateve të marra nga shumëzimi, për çdo transaksion të kryer në periudhën e caktuar kohore, numri i njërive nga ky instrument financiar, të shkëmbyera ndërmjet blerësit dhe shitësit, dhe çmimi i njësisë, i cili është i vlefshëm për atë transaksion.
- (4) Përlllogaritja nga paragrafi (1) dhe paragrafi (2) i këtij neni i ka karakteristikat vijuese:
 - a) për çdo vend të tregtimit, i përfshin transaksionet e përmyllura në pajtim me rregullat e vendit të tregtimit në fjalë, duke përjashtuar transaksionet e negociuara nga neni 4 i kësaj rregulloreje, si dhe lloje të tjera të transaksioneve të cilat nuk janë në kuadër të tregtimit të rregullt në pajtim me rregullat e vendit të tregtimit në fjalë.
 - b) e përfshin vitin e mëparshëm kalendarik ose, përderisa është e zbatueshme, periudhën nga viti i mëparshëm kalendarik, gjatë së cilit instrumenti financiar ka qenë i pranuar për tregtim ose i njëjti nuk ka qenë i pezulluar nga tregtimi.
- (5) Deri në përcaktimin e tregut më relevant në raport me likuiditetin në pajtim me procedurën nga paragrafët (1) deri (4) të këtij neni, për tregun më relevant në raport me likuiditetin konsiderohet vendi i tregtimit, në të cilin ai instrument financiar ka qenë për herë të parë i pranuar për tregtim ose në të cilin për herë të parë është tregtuar me atë instrument financiar.
- (6) Paragrafët (2) dhe (4) të këtij neni nuk zbatohen për aksionet, dëftesat e depozitarit, ETF-të dhe instrumentet e tjera të ngjashme financiare, të cilat për herë të parë janë pranuar për tregtim ose me ato për herë të parë është tregtuar në vendin e

местото за тргување четири месеци или помалку пред крајот на претходната календарска година.

Посебни карактеристики на договорените трансакции
Член 4

(1) Договорена трансакција со акции, потврди за депонирани хартии од вредност, ETF или други слични финансиски инструменти е трансакција која се договара приватно и се пријавува согласно правилата на местото на тргување, за која важат следните критериуми:

а) две членки или учесници на тоа место на тргување дејствуваат во било која од следните улоги:

- едната членка/учесник тргува за сопствена сметка, а другата членка/учесник тргува во име и за сметка на клиентот;

- двете членки/учесници тргуваат за сопствена сметка;

- двете членки/учесници тргуваат во име и за сметка на клиентот.

б) една членка или учесник на тоа место на тргување извршува било што од следното:

- дејствува во име и за сметка на купувачот и продавачот;

- тргува за сопствена сметка наспроти налог на клиентот.

ДЕЛ 3

Минимална корекција на цени за акции, потврди за депонирани хартии од вредност и ETF
Член 5

(1) Местата за тргување за налози за акции или потврди за депонирани хартии од

треготитат katër muaj ose më pak përpara fundit të vitit kalendarik paraardhës.

Karakteristika të posaçme të transaksioneve të negociuara
Neni 4

(1) Transaksioni i negociuar në aksione, dëftesa depozitari, ETF ose instrumente të tjera financiare të ngjashme, është transaksion i cili negociohet në mënyrë private dhe raportohet në pajtim me rregullat e vendit të tregtimit, për të cilin vlejné kriteret e mëposhtme:

а) dy anëtar ose pjesëmarrës në atë vend të tregtimit veprojnë në cilëndo prej roleve vijuese:

- njëri anëtar/pjesëmarrës tregton për llogari të vet, kurse anëtari/pjesëmarrësi tjetër tregton në emër dhe për llogari të klientit;

- të dy anëtarët/pjesëmarrësit tregtojnë për llogari të vet;

- të dy anëtarët/pjesëmarrësit tregtojnë në emër dhe për llogari të klientit.

б) një anëtar ose pjesëmarrës në atë vend të tregtimit zbaton çfarëdo prej së vijueses:

- vepron në emër dhe për llogari të blerësit dhe shitësit;

- tregton për llogari të vet kundrejt urdhrit të një klienti.

PJESA 3

Korrigjimi minimal i çmimeve për aksione, dëftesa të depozitarit dhe ETF-të
Neni 5

(1) Vendet e tregtimit për urdhrat për aksione ose dëftesa depozitari zbatojné korrigjim të

вредност применуваат корекција на цени што е еднаква или поголема од онаа која се однесува на:

а) категорија на ликвидност утврдена во Правилата за корекција на цени која одговара на просечниот дневен број трансакции на најрелевантниот пазар во однос на ликвидноста за тој финансиски инструмент;

б) распон на цени во таа категорија на ликвидност која одговара на цената од налогот.

(2) Местата за тргување на налози за ЕТФ применуваат корекција на цени што е еднаква или поголема од онаа која се однесува на:

а) категорија на ликвидност утврдена во Правилата за корекција на цени, која одговара на најголемиот просечен дневен број на трансакции;

б) распон на цени во таа категорија на ликвидност која одговара на цената во налогот.

(3) Условите од став (2) на овој член се применуваат само на ЕТФ кои во својата основа имаат финансиски инструменти кои се исклучиво сопственички инструменти и на кои се применува режимот на корекција на цени во согласност со став (1) од овој член или кошничка од такви сопственички инструменти.

Просечен дневен број на трансакции за акции и потврди за депонирани хартии од вредност
Член 6

(1) При определување на најрелевантниот пазар во однос на ликвидноста за одредена акција или потврда за депонирани хартии од вредност, пазарниот оператор го пресметува и објавува просечниот дневен број на трансакции за таа акција или потврда за депонирани хартии од вредност

çmimeve që është i barabartë ose më i madh se ai të cili i referohet:

a) kategoria e likuiditetit e përcaktuar në Rregullat për korrigjim të çmimeve, e cila korrespondon me numrin mesatar ditor të transaksioneve në tregun më relevant në raport me likuiditetin për atë instrument financiar;

b) gama e çmimeve në atë kategori të likuiditetit, e cila korrespondon me çmimin e urdhrit.

(2) Vendet e tregtimit ndaj urdhrave për ETF zbatojnë korrigjim të çmimeve që është i barabartë ose më i madh se ai që i referohet:

a) kategoria e likuiditetit e përcaktuar në Rregullat për korrigjim të çmimeve, e cila korrespondon me numrin më të madh mesatar ditor të transaksioneve;

b) gama e çmimeve në atë kategori të likuiditetit, që korrespondon me çmimin në urdhrin.

(3) Kushtet nga paragrafi (2) i këtij neni zbatohen vetëm për ETF-të, të cilat në bazën e tyre kanë instrumente financiare që janë ekskluzivisht instrumente pronësore dhe për të cilat zbatohet regjimi i korrigjimit të çmimeve në pajtim me paragrafin (1) të këtij neni ose shportë e instrumenteve të tilla pronësore.

Numri mesatar ditor i transaksioneve për aksione dhe dëftesa depozitari
Neni 6

(1) Gjatë përcaktimit të tregut më relevant në raport me likuiditetin për një aksion të caktuar ose dëftesë depozitari, operatori i tregut e përlllogarit dhe e publikon numrin mesatar ditor të transaksioneve për atë

- на тој регулиран пазар до 1 март секоја година.
- (2) Пресметката од став (1) на овој член ги има следните карактеристики:
- а) за секое место на тргување се опфатени трансакциите извршени во согласност со правилата на тоа место на тргување, со исклучок на договорените трансакции на начин од членот 4 на овој Правилник, како и други видови трансакции кои не се во рамките на редовното тргување согласно правилата на тоа место на тргување;
- б) е опфатена претходната календарска година или, доколку е применливо, периодот од претходната календарска година во текот на кој финансискиот инструмент бил примен за тргување или финансискиот инструмент не бил суспендиран од тргување.
- (3) Ставовите (1) и (2) од овој член не се применуваат на акции и потврди за депонирани хартии од вредност кои за првпат биле примени за тргување или за првпат биле тргувани на местото на тргување пократко од четири месеци од претходната календарска година.
- (4) Местата на тргување применуваат корекции на цени по категорија на ликвидност, која се однесува на просечниот дневен број на трансакции, објавен согласно став (1) на овој член, почнувајќи од првиот понеделник во април по таа објава.
- (5) Пред првиот прием за тргување или пред првиот ден на тргување со акција или потврда за депонирани хартии од вредност или доколку со финансискиот инструмент се тргувало пократко од четири месеци во претходната календарска година, пазарниот оператор го проценува просечниот дневен број на трансакции за местото на тргување, земајќи го предвид, доколку е применливо, претходното тргување со тој

акцион озе дѣфтесѣ депозитари нѣ атѣ трег тѣ ррегупулар дери мѣ 1 mars тѣ џдо вити.

- (2) Pѣrllogaritja nga paragrafi (1) i кѣtij neni i ka karakteristikat e мѣposhtme:
- а) пѣr џдо vend тѣ трегтитит janѣ тѣ пѣrfshira transaksionet e kryera нѣ pajtim me rregullat e atij vendi тѣ трегтитит, me пѣrjashtim тѣ transaksioneve тѣ negociuara нѣ мѣnyrѣn nga neni 4 i кѣsaj rregulloreje, si dhe lloje тѣ tjera transaksioneve qѣ nuk janѣ нѣ kuadѣr тѣ трегтитит тѣ rregullt нѣ pajtim me rregullat e vendit тѣ трегтитит нѣ fjalѣ;
- б) ѣshтѣ пѣrfshirѣ viti i мѣparshѣm kalendarik ose, нѣse ѣshтѣ e zbatueshme, periudha nga viti i мѣparshѣm kalendarik, gjatѣ sѣ cilit instrumenti financiar ka qenѣ i pranuar пѣr трегтим ose instrumenti financiar nuk ka qenѣ i pezulluar nga трегтими.
- (3) Paragrafѣt (1) dhe (2) тѣ кѣtij neni nuk zbatohen пѣr aksione dhe дѣftesa depozitari тѣ cilat пѣr herѣ тѣ parѣ kanѣ qenѣ тѣ pranuara пѣr трегтим ose пѣr herѣ тѣ parѣ kanѣ qenѣ тѣ трегтуара нѣ vendin e трегтитит мѣ shkurtѣ se katѣr muaj nga viti i мѣparshѣm kalendarik.
- (4) Vendet e трегтитит zbatojnѣ korrigejme тѣ џmimeve пѣr kategori тѣ likuiditetit, e cila i referohet numrit mesatar ditor тѣ transaksioneve, тѣ publikuar нѣ pajtim me paragrafin (1) тѣ кѣtij neni, duke filluar nga e hѣna e parѣ e prillit pas atij publikimi.
- (5) Para pranimit тѣ parѣ пѣr трегтим ose para ditѣs sѣ parѣ тѣ трегтитит нѣ aksione ose дѣftesa depozitari ose пѣrderisa me instrumentin financiar ѣshтѣ трегtuar мѣ shkurtѣ se katѣr muaj нѣ vitin e мѣparshѣm kalendarik, operatori i трегут e vlerѣson numrin mesatar ditor тѣ transaksioneve пѣr vendin e трегтитит, duke marrѣ parasysh, нѣse ѣshтѣ e zbatueshme, трегтимин e мѣparshѣm me atѣ instrument financiar ose трегтимин e

финансиски инструмент или претходното тргување со финансиски инструменти кои имаат слични карактеристики и ја објавува проценката. Корекцијата на цените по категорија на ликвидност, која се однесува на објавената проценка на просечниот дневен број на трансакции, се применува од објавувањето на проценката до објавувањето на просечниот дневен број на трансакции за тој финансиски инструмент согласно став (6) од овој член.

- (6) Најдоцна во рок од шест месеци од првиот ден на тргување со акција или потврда за депонирани хартии од вредност, пазарниот оператор го пресметува и објавува просечниот дневен број на трансакции со тој финансиски инструмент врз основа на податоците кои се однесуваат на првите четири месеци од тргување со тој финансиски инструмент. Корекцијата на цени по категорија на ликвидност, која се однесува на објавениот просечен дневен број на трансакции, се применува од денот на објавувањето до денот на пресметување и објавување на новиот просечен дневен број на трансакции за тој финансиски инструмент согласно постапката утврдена од став (1) до став (4) на овој член.
- (7) Просечниот дневен број на трансакции за релевантниот период и релевантното место за тргување за финансиски инструменти се пресметува со делење на вкупниот број на трансакции за тој финансиски инструмент со бројот на денови на тргување.
- (8) Пазарниот оператор може да го прилагоди просечниот дневен број на трансакции за одредена акција, пресметан или проценет за таа акција во согласност со постапката утврдена во ставовите (1) до (7) од овој член, кога просечниот дневен број на трансакции,

mëparshëm me instrumente financiare të cilat kanë karakteristika të ngjashme dhe e publikon vlerësimin. Korrigjimi i çmimeve sipas kategorisë së likuiditetit, që i referohet vlerësimin të publikuar të numrit mesatar ditor të transaksioneve, zbatohet nga publikimi i vlerësimin deri në publikimin e numrit mesatar ditor të transaksioneve për atë instrument financiar në pajtim me paragrafin (6) të këtij neni.

- (6) Jo më vonë se brenda gjashtë muajsh nga dita e parë e tregtimit me aksion ose dëftesa depozitari, operatori i tregut e përllogarit dhe e publikon numrin mesatar ditor të transaksioneve me atë instrument financiar në bazë të të dhënave të cilat u referohen katër muajve të parë të tregtimit me atë instrument financiar. Korrigjimi i çmimeve sipas kategorisë së likuiditetit, që i referohet numrit të publikuar mesatar ditor të transaksioneve, zbatohet nga dita e publikimit deri në ditën e përllogaritjes dhe publikimit të numrit të ri mesatar ditor të transaksioneve për atë instrument financiar në pajtim me procedurën e përcaktuar nga paragrafi (1) deri në paragrafin (4) të këtij neni.
- (7) Numri mesatar ditor i transaksioneve për periudhën relevante dhe vendin relevant të tregtimit për instrumente financiare përllogarithet duke pjesëtuar numrin total të transaksioneve për atë instrument financiar me numrin e ditëve të tregtimit.
- (8) Operatori i tregut mund të përshtatë numrin mesatar ditor të transaksioneve për një aksion të caktuar, të përllogarithur ose vlerësuar për atë aksion në pajtim me procedurën e përcaktuar në paragrafët (1) deri në (7) të këtij neni, kur numri mesatar ditor i transaksioneve i përllogarithur dhe i publikuar në pajtim me procedurën nga

пресметан и објавен согласно постапката од ставовите (1) до (4) од овој член, е еднаков или поголем од еден.

- (9) Доколку пазарниот оператор го прилагоди просечниот дневен број на трансакции за акција согласно став (8) од овој член е должен да го објави прилагодениот просечен дневен број на трансакции.
- (10) Местата на тргување применуваат корекција на цени по категорија на ликвидност, која се однесува на прилагодениот просечен дневен број на трансакции, почнувајќи од вториот календарски ден по неговото објавување.

Корпоративни дејствија Член 7

Во случај кога пазарниот оператор смета дека корпоративно дејствие може да го промени просечниот дневен број на трансакции за одреден финансиски инструмент и дека поради тоа може да се промени категоријата на ликвидност на тој финансиски инструмент, утврдува и објавува нова категорија на ликвидност за тој финансиски инструмент пресметана во согласност со постапката утврдена во член 6 ставови (5) и (6) на овој Правилник за тој финансиски инструмент, при што спрема истиот постапува како првпат да е примен за тргување или како првпат да се тргува на место за тргување.

Преодни и завршни одредби Член 8

- (1) Пазарниот оператор за местото на тргување, на кое акцијата или потврдата за депонирани хартии од вредност за првпат биле примени за тргување или со кои за првпат се тргувало на местото за тргување пред денот на започнување на примена на правилата на местото на тргување со кое

параграфет (1) deri në (4) të këtij neni, është i barabartë ose më i madh se një.

- (9) Përderisa operatori i tregut e përshtat numrin mesatar ditor të transaksioneve për aksion në pajtim me paragrafin (8) të këtij neni, ka për obligim që të publikojë numrin e përshtatur mesatar ditor të transaksioneve.
- (10) Vendet e tregtimit zbatojnë korrigjim të çmimeve për kategori të likuiditetit, i cili i referohet numrit të përshtatur mesatar ditor të transaksioneve, duke filluar nga dita e dytë kalendarike pas publikimit të tij.

Veprimet korporative Neni 7

Në rast kur operatori i tregut konsideron se veprimi korporativ mund të ndryshojë numrin mesatar ditor të transaksioneve për një instrument të caktuar financiar dhe se për shkak të kësaj mund të ndryshojë kategoria e likuiditetit të instrumentit financiar në fjalë, përcakton dhe publikon kategori të re të likuiditetit për atë instrument financiar, të përllogaritur në pajtim me procedurën e përcaktuar në nenin 6, paragrafët (5) dhe (6) të kësaj rregulloreje për atë instrument financiar, gjatë së cilës ndaj së njëjtit vepron sikurse për herë të parë është pranuar për tregtim ose sikurse për herë të parë të tregtohet në vendin e tregtimit.

Dispozita kalimtare dhe përfundimtare Neni 8

- (1) Operatori i tregut për vendin e tregtimit, në të cilin aksioni ose dëftesa e depozitarit për herë të parë kanë qenë të pranuar për tregtim ose me të cilat për herë të parë është tregtuar në vendin e tregtimit para ditës së fillimit të zbatimit të rregullave të vendit të tregtimit me të cilin administron,

- управува, е должен да ги собира потребните податоци, и да го пресметува и објавува просечниот дневен број на трансакции со тој финансиски инструмент, согласно член 6 од овој Правилник во на денот на започнување на примена на правилата на местото на тргување со кое управува пазарниот оператор, а од наредната година што започнува по тој датум најдоцна до 1 март.
- (2) Пресметките од став (1) се врши согласно член 6 од Правилникот.
- (3) Корекцијата на цени по категоријата на ликвидност, која се однесува на објавениот просечен дневен број на трансакции од став (1) на овој член, започнува да се применува од денот започнување на примена на правилата на местото на тргување со кое управува пазарниот оператор, а од наредната година по тој датум најдоцна до 1 април во годината.
- (4) Во текот на периодот наведен во став (3) од овој член, пазарниот оператор е должен да обезбеди дека корекцијата на цени не предизвикува нарушени услови за тргување.
- (5) Комисијата, доколку утврди дека поради таквите корекции на цени постои ризик за редовното функционирање на пазарите, ќе го задолжи пазарниот оператор да утврди и објави ажуриран просечен дневен број на трансакции за релевантните финансиски инструменти со цел да го намали ризикот.
- (6) За потребите на став (5) од овој член, пазарниот оператор е должен да користи сеопфатни податоци за претходно тргување со тие финансиски инструменти кои опфаќаат подолг временски период.
- ка për obligim që t'i grumbullojë të dhënat e nevojshme, si dhe të përlogarisë dhe të publikojë numrin mesatar ditor të transaksioneve me atë instrument financiar, në pajtim me nenin 6 të kësaj rregulloreje në ditën e fillimit të zbatimit të rregullave të vendit të tregtimit me të cilin administron operatori i tregut, nga viti i ardhshëm që fillon pas asaj date jo më vonë se deri më 1 mars.
- (2) Përlllogaritjet nga paragrafi (1) kryhen në pajtim me nenin 6 të rregullores.
- (3) Korrigjimi i çmimeve sipas kategorisë së likuiditetit, që i referohet numrit të publikuar mesatar ditor të transaksioneve nga paragrafi (1) i këtij neni, fillon të zbatohet nga dita e fillimit të zbatimit të rregullave të vendit të tregtimit me të cilin administron operatori i tregut, nga viti i ardhshëm pas asaj date jo më vonë se deri më 1 prill në vitin.
- (4) Gjatë periudhës së përmendur në paragrafin (3) të këtij neni, operatori i tregut ka për obligim që të sigurojë se korrigjimi i çmimeve nuk shkakton kushte të çrregulluara të tregtimit.
- (5) Komisioni, përderisa konstaton se për shkak të korrigjimeve të tilla të çmimeve ekziston rrezik për funksionimin e rregullt të tregjeve, do ta ngarkojë operatorin e tregut që të përcaktojë dhe publikojë numër të përditësuar mesatar ditor të transaksioneve për instrumentet relevante financiare me qëllim që të zvogëlohet rreziku.
- (6) Për nevojat e paragrafit (5) të këtij neni, operatori i tregut ka për obligim që të përdor të dhëna gjithëpërfshirëse për tregtimin e mëparshëm me ato instrumente financiare, të cilat përfshijnë periudhë më të gjatë kohore.

(7) Местата на тргување се должни веднаш да ја применуваат категоријата на ликвидност која се однесува на ажурираниот просечен дневен број на трансакции од став (5) на овој член.

Член 9

Овој Правилник влегува во сила 8 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Северна Македонија", а ќе се применува со денот на почеток на примена на Законот за финансиски инструменти.

Број 01-861/1
Скопје, 19.12.2024 година

(7) Vendet e tregtimit kanë për obligim që menjëherë të zbatojë kategorinë e likuiditetit, e cila i referohet numrit të përditësuar mesatar ditor të transaksioneve nga paragrafi (5) i këtij neni.

Neni 9

Kjo Rregullore hyn në fuqi 8 ditë nga dita e botimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut, dhe do të zbatohet me ditën e fillimit të zbatimit të Ligjit të Instrumenteve Financiare.

Numër 01-861/1
Shkup, 19.12.2024

Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија
Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Претседател/Kryetarja
Mr.Sc. Nora Aliti